



Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Златко Кофиловски како претседател и членовите Наим Рамети и Дејан Атанасовски, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-055606/21-0006 од 17.09.2021 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, поведена против сторителите на царински прекршок, Нов Бел Рид од Битола за царински прекршок по член 263 став 3 точка 6 од Царинскиот закон и Актепе Јелиз од Битола, за царински прекршок по член 263 став 4 точка 6 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 06.12.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Нов Бел Рид од Битола ДООЕЛ ЕДБ 4002019556058 со седиште на ул.Шералти бр.4 Битола, како правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 1 точка 6 од Царинскиот закон

2. Актепе Јелиз од Битола, со адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.1 /1-6 Битола, л.к. бр. Љ1118512 од 13.05.2021 година МВР Скопје, матичен број.0408991045006, како одговорно лице во правното лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 2 вв став 1 точка 6 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 17.09.2021 година во ЦИ Скопје 3, од страна на застапникот Фершпед од Скопје во име и за сметка на увозникот Нов Бел Рид од Битола пријавена е за царинење стока, користен метален мебел од Турција со фактурна вредност од 8250,00 евра. Пријавената стока е регистрирана со увозна царинска декларација 21MKIM101300086483 од 16.09.2021 година при што истата била селектирана за детален преглед. По извршен детален преглед на стоката утврдено дека освен пријавената стока има и стока која не е опфатена со царинската декларација, ниту е наведена во приложената фактура и тоа, 88 столици. Непријавената стока е привремено задржана со потврда за привремено задржани предмети број 28-055606/21-0002 од 17.09.2021 година.

Вкупната вредност на привремено одземената стока изнесува 57.789,70 денари, додека избегната царинска давачка изнесува 13.267,00 денари.

На ваков начин пријавените со царинската декларација, не ја опфатиле сета стока која би требало да се стави во царинска постапка, со што постапиле спротивно на член 69 од Царинскиот закон, со што првопријавениот Нов Бел Рид од Битола сторил прекршок по

член 263 став 1 точка 6 од Царинскиот закон, а второпријавениот Актепе Јелиз од Битола, сторил царински прекршок по член 263 став 2 вв став 1 точка 6 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

ИМ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На правното лице Нов Бел Рид од Битола, глоба во износ од 200 (двеста) евра, во денарска противвредност, пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на денот на изрекување на глобата, во износ од 12.320,00 денари.

2. На одговорното лице Актепе Јелиз од Битола, глоба во износ од 50 (педесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, во износ од 3.080,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителите се должни да ги платат во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја платат на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0496/21, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0496/21, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200, и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

3. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на Нов Бел Рид од Битола, му ја изрече задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката и тоа: 88 стоици.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-055606/21-0006 од 17.09.2021 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против сторителите на царински прекршок Нов Бел Рид од Битола, за царински прекршок по член 263 став 3 точка 6 од Царинскиот закон и Актепе Јелиз од Битола, за царински прекршок по член 263 став 4 точка 6 од Царинскиот закон.

Согласно член 63 став 3 од Законот за прекршоците, прекршочниот орган не е врзан за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот, како и согласно член 7 од ЗОУП, постапката треба да се спроведе на наједноставен можен начин, без одлагање и со што помалку трошоци за странките, а сепак да се обезбеди целосно почитување на правата и правните интереси на странките и потполно утврдување на фактичката состојба.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покани за писмено произнесување број 28-055606/21-0007 од 20.10.2021 година за Нов Бел Рид од Битола и Актепе Јелиз од Битола писмено ги извести сторителите за поднесеното барање и ги поучи да се изјаснат за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Комисијата направи два последователни обиди да се изврши уредно достава, но не успеа ги достави поканите за писмено произнесување и согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците истите на ден 15.12.2022 година ги објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата за одлучување по прекршок го разгледа целиот доказен материјал, односно ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-055606/21-0006 од 17.09.2021 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, записник за царински прекршок број 28-055606/21-0001 од 17.09.2021 година, потврда за привремено одземени предмети број 28-055606/21-0002 од 17.09.2021 година, записник за комисиски прием, премер и проценка на стока број 28-055606/21-0004 од 17.09.2021 година, фото документација од столиците, известување од централен регистар за големината на субјектот број 09-1398/2, покани за писмено произнесување број 28-055606/21-0007 од 20.10.2021 година за Нов Бел Рид од Битола и Актепе Јелиз од Битола, повратници од пошта Битола, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 17.09.2021 година во ЦИ Скопје 3, од страна на застапникот Фершпед од Скопје во име и за сметка на увозникот Нов Бел Рид од Битола пријавена е за царинење стока, користен метален мебел од Турција со фактурна вредност од 8250,00 евра. Пријавената стока е регистрирана со увозна царинска декларација 21MKIM101300086483 од 16.09.2021 година при што истата била селектирана за детален преглед. По извршен детален преглед на стоката утврдено дека освен пријавената стока има и стока која не е опфатена со царинската декларација, ниту е наведена во приложената фактура и тоа, 88 столици. Непријавената стока е привремено задржана со потврда за привремено задржани предмети број 28-055606/21-0002 од 17.09.2021 година.

Вкупната вредност на привремено одземената стока изнесува 57.789,70 денари, додека избегната царинска давачка изнесува 13.267,00 денари.

На ваков начин пријавените со царинската декларација, не ја опфатиле сета стока која би требало да се стави во царинска постапка, со што постапиле спротивно на член 69 од Царинскиот закон, со што првопријавениот Нов Бел Рид од Битола сторил прекршок по член 263 став 1 точка 6 од Царинскиот закон, а второпријавениот Актепе Јелиз од Битола, сторил царински прекршок по член 263 став 2 вв став 1 точка 6 од Царинскиот закон.

Согласно член 263 став 1 точка 6 од Царинскиот закон, глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, односно согласно став (2) од истиот член глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 во денарска противвредност, ако во царинската постапка со царинска декларација не е опфатена сета стока (член 69 од Царинскиот закон).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Имајќи ги предвид утврдената фактичка состојба и погорецитираните законски одредби, Комисијата изврши увид во доказниот материјал и утврди дека сторителите го сториле прекршокот кој им се става на товар од член 263 став 1 точка 6 од Царинскиот закон и на истите треба да им се изрече прекршочна санкција односно глоба.

Комисијата утврди дека обвинетото правно лице Нов Бел Рид од Битола, се распоредува во класификацијата на „мал трговец“, па имајќи го предвид износот на избегнати 13.267,00 денари, Комисијата на сторителите им изрече глоба според одредбите на цитираниот Царински закон („Службен весник на РСМ“ бр.110/21), односно им изрече глоба во износ која одговара на износот на избегнатите увозни давачки, и тоа 200 евра на правното лице и 50 евра на одговорното лице во правното лице како и посебна прекршочна мерка одземање на стоката, со кои смета дека ќе се исполни целта на законот и изрекувањето на прекршочната санкција.

Согласно член 16 став 1 од Законот за прекршоците на сторителот на прекршокот му се одмерува санкција во границите што со закон се пропишани за сторен прекршок, имајќи ги во предвид прекршочната одговорност на сторителот и тежината на прекршокот, согласно став 2 од истиот член при одмерувањето на санкцијата се земаат во предвид сите околности што влијаат санкцијата да биде полесна или потешка (олеснителни и отежнувачки околности), а особено степенот на одговорност на сторителот за прекршок, побудите од кои е сторен прекршокот, јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, околностите под кои прекршокот бил сторен, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото

однесување по прекршокот особено дали ја надоместил штетата, како и други околности кои се однесуваат на личноста на сторителот, додека согласно став 3 од истиот член при одмерувањето на глобата се има во предвид имотната состојба на сторителот, висината на неговата плата, другите негови примања, неговиот имот и неговите семејни обврски, кај прекршоците од областа на даноците и царините и сразмерноста на висината на неплатените давачки на кои е обврзан со закон.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата ги задолжи сторителите и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, потребно е примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија - Комисија за одлучување по прекршок, бидејќи во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Претседател на комисија,
Златко Кофиловски



Прк.бр.0496/21
Број 28-055606/21-0019
Скопје, 06.12.2023 година

Доставено во оригинал до:

- сторители
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Златко Кофиловски

